

М-р SHEMSHI SALAI
Моб. 00389 70 251 471
semsisalai@yahoo.com

КРАТКА БИОГРАФИЈА (CV)

I. Лични податоци

Име Презиме: Шемши Салаи
Пол: Машко
Датум и место на раѓање: 25.10.1966, с.Добри дол Општина Врапчиште
Адреса: ул.101, бб, с.Добри дол, Општина Врапчиште
Е_маил: semsisalai@yahoo.com
Брачна состојба: Оженет, татко на три деца
Националност: Албанец
Државјанство: Македонско

II. Образование

- Основно образование – ОУ „Сали Лиси“ с.Добри дол, Општина Врапчиште
- Средно образование:
 - средно општо образование 2 години во ШЦСО - Пореч, Р. Хрватска
 - средно ел. тех. образование 2 години во ШЦСУО - Ровињ, Р.Хрватска

Високо образование

- Дипломиран правник VII/1 – 2005 година, Правни факултет, ДУ Тетово

Постдипломско образование

- Магистратура – Меѓународно право, тема: „Правото на употреба на јазиците на заедниците во Република Македонија – споредбена анализа на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и Европската повелба за регионалните и (или) малцинските јазици“ - 2013 година, Правни факултет „Јустиниан I“, УКИМ Скопје
- Докторант – Тема дисертације: „Употреба језика националних мањина у раду управе Републике Србије и правна заштита“ - Одобрена изработка докторске дисертације од 10.07.2014 година, Правни факултет Универзитета Унион, Београд Р.Србија

Други образовни активности

- Уверение за положен правосуден испит, 2012 година,
- Лиценца за водење на постапка за отуѓивање и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на РМ и
- Многубројни Сертификати од разни обуки и конференции во областа на правото, во спроведувањето на законодавството во РМ, областа на животната средина и локалниот економски развој.

III. Вработување

- Електро „CUPRUM“: од 1989 до 1991 – Управител
- ТД „ALBA“ shpk, Тирана, Р. Албанија: од 1992 до 1995 - Директор
- ТД „Фриго-ВААР“: од 1996 до 2008 – Директор
- Општина Врапчиште: од 2008 до денес
 - од 2008 до 2012 - Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси,
 - истовремено и овластен како Раководител на инспекциски надзор- Инспекторат,
 - овластен за издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи и одобрување на Елаборати за заштита на животната средина,
 - од 2012, - (актуелно вработување)- Раководител на Сектор за правно-нормативни работи,

IV. Ангажмани и други активности

- Председател на Општинска изборна комисија Врапчиште 2009 год.
- Учесник на специјалистички курс за животна средина во Нагоја Јапан од 21 Август до 6 Октомври 2011, на програма „PollutionControl and Local Environmental Management“
- Учесник во Конференција и студијска посета за локален економски развој во Брисел – Белгија – јуни 2014 год.
- Сертификат за учество во обука со тема – „Критични точки во Законот за работни односи по однос на отказ, заштита на вработени; Закон за заштита од вознемирување на работното место-мобинг и Закон за административни службеници со детален преглед на подготовка на интерни акти и водење на Регистар за вработени во јавен сектор“ во Банско, Република Булгарија од 15.04 до 17.04.2016.
- Сертификати за учество во обука организирана од страна на Европска Униа и Р. Македонија на тема:
 - „IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL ACQUIS (IPPC – B PERMITTING)“
 - „LSGU RESPONSIBILITIES IN THE WASTE SECTOR“
 - „LSGU RESPONSIBILITIES IN THE WATER SECTOR“
 - „ IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION (RESPONSIBILITIES OF THE LSGUs)“
- Сертификат за учество во настанот на BLG-Балкан груп за развојот на претприемачката размена помеѓу Италианските и Балканските компании за можноста на инвестирање во регионот и во Македонија - Тирана, Република Албанија – Јануари 2018 год.
- Сертификат за учество во 5-та Меѓународна научна конференција на Правен факултет на ДУ Тетово и Правен факултет „Јустиниан први“ УКИМ Скопје, тема „The rule of law and civil society“, со научен труд - „THE LANGUAGE OF THE COMMUNITIES AS IMPORTANT ELEMENT OF COEXISTENCE AND STABILITY IN INTERETHNICAL RELATIONSHIP“ – 19 Октомври 2018 год.
- Член на Работната група за измени и допуни на Законот за судовите и Законот за Судски совет на Република Македонија.

- Регистриран во регистарот/базата на надворешни експерти за помош во процесот на објаснувачки скрининг и процесот на преговори за пристапување на Република Македонија кон Европската унија.

V. Публикации

- THE LANGUAGE OF THE COMMUNITIES AS IMPORTANT ELEMENT OF COEXISTENCE AND STABILITY IN INTERETHNICAL RELATIONSHIP COEXISTENCE AND STABILITY IN INTERETHNICAL RELATIONSHIP – Октомври 2018.

VI. Други активности

- Спорт: од 1980 до 1991 активно тренирање и бавење со борилачки вештини и неколукте постигнати успеси во територијата на бивша СФР Југославија (Хрватска и Косово)
- Хоби во слободно време: читање на разноврсне литературе

VII. Јазици

Јазик	Читање			Пишување			Зборување		
	многу добро	добро	доволно	многу добро	добро	доволно	многу добро	добро	доволно
<i>а. Прв јазик:</i>									
Албански	X			X			X		
Македонски	X			X			X		
<i>б. Страни јазици:</i>									
- Англиски		X				X		X	
-Француски			X			X			X
-Итаљански	X			X			X		
-Србски	X			X			X		
-Хрватски	X			X			X		
-Германски								X	